


Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш



Туристичката патека се наоѓа во непосредна близина на градот Валандово на планината Плавуш. Ова место најчесто го посетуваат најмногу локалните жители, многу често и мали групи и индивидуални патници од соседните региони и држави. Постојниот пат локалното население го користи и за активности на отворено, како на пример пешачење и велосипедизам.

Овој проект не само што ќе влијае на збогатување на туристичката понуда и развојот на туризмот во регионот, туку и врз економски развој во Југоисточниот плански регион. Со самото уредување на оваа место, на локалните жители ќе им се отвори можност да нудат одредени угостителски услуги, сместување за посетителите, организирање на спортски активности и настани за што и истите би можеле да обезбедат финансиски бенефит.

Со изградбата на патеките, проширувањето на патот, одмаралиштата, информативните табли, места со поставување на фитнес опрема, игралиште за деца и поставување на телескоп на кулата, како и паркинг за моторни возила, ќе се овозможи ова место да биде посетено од домашни и странски туристи, а воедно ќе овозможи туристички и економски развој како на општината Валандово, така и на целиот регион.

Краток опис на проектот

Носител на проектот:

- Центар за развој на Југоисточниот плански регион

Партнери:

- Општина Валандово

Вредност:

- 8.684.404,00 денари

Времетраење:

- 8 месеци

Финансиран од:

- Министерство за локална самоуправа – Биро за рамномерен регионален развој
- Општина Валандово

Цел на проектот:

Главна цел на проектот е подобрена туристичка инфраструктура во Југоисточниот регион како и подобрување на туристичките атракции во регионот.

Контакт:

Јован Коцев
Ул. Боро Џони Бр. 10
2400 Струмица
Моб. 071/221-142
Тел./Факс 034/340-139
E-mail: jovan.kocev@rdc.mk



Цели на проектот:

- Уредување на патеката на планината Плавуш;
- Проширување на постоечкиот пат;
- Реконструкција на одмаралиштата со паркинзи;
- Адаптација на пешачката и велосипедска патека;
- Зголемување на туристичката понуда.

Резултати од проектот:

- Уредена туристичка патека;
- Подобрени услови за живот;
- Зголемен број на туристи;
- Зголемен приход од туризам;
- Зголемен економски развој во Југоисточниот регион.